



The Power to Surprise

XCEED





Животот е таков каков што ќе го направите.

Добре дојдовте во светот на Kia.

Животот е прекрасен. Живописен, непредвидлив и возбудлив во сите свои сегменти. Што и да се случи, каде и да одите и што и да откриете, Kia е со вас.

Ние во Kia ги посветивме нашите животи за да создадеме подобра иднина. Затоа развиваме и создаваме автомобили што ви помагаат да откривате и да уживате во нови хоризонти. Автомобили со впечатлив дизајн, напредни технологии и паметни решенија. Автомобили со нашата гаранција од неверојатни 7 години како доказ за нашиот извонреден квалитет. Што и да правиме, нас нè води една мисија: секогаш да ги надминуваме вашите очекувања.

Тоа го нарекуваме „The Power to Surprise“. Сега, ве покануваме да се задлабочите и да ни дозволите да ве изненадиме.



Возбуда ...
за вашиот дух



Ако барањето нови предизвици ве инспирира, ако прифаќањето нови искуства ве возбудува, ако излегувањето надвор од удобната зона ве води напред, тогаш добре дојдовте во различниот свет на новиот Kia XCeed. Веднаш може да забележите дека се работи за кросовер со впечатлив став. Ќе ја забележите предната решетка на теренско возило, ED со уникатни LED-светла за дневно возење во вид на коцка мраз во Z-форма со стандардни светла за магла. Кога ќе погледнете повнимателно, ќе ја забележите предизвикувачката долна предна решетка и суптилната плоча за лизгање со сатенско хромирање, што додава дополнителна возбуда. А кога ќе ја додадете храбрата форма и разиграниот дух, одеднаш ќе ви стане јасно дека новиот Kia XCeed е дизајниран за возачи што живеат за следната возбуда што ги чека.

Предизвик за вас



Ж... шите сетила

Уживајте во возбудата да ги правите нештата на свој начин, во радоста на индивидуалноста, во забавата на сопствената мелодија ... во новиот Kia XCeed можностите се бескрајни. Од спортската силуета на кросовер купе, нагласена со закосена линија на покривот и калниците на тркалата и праговите во стилот на теренско возило, па сè до храбриот дизајн на тркалата од 18", очигледно е дека Kia XCeed гордо се истакнува од толпата. Ако го додадеме и големото растојание од подлогата за секој терен, со подигната, а сепак смирена спортска положба за седење за максимална видливост како и чисто уживање во возењето, го добивате совршениот партнер за откривање нови хоризонти, во и надвор од градот.



Таму каде што другите не се осмелуваат да откријат што се крие зад следниот свиок ... вие велите „ајде да видиме“. Затоа кога ќе поминат покрај новиот Kia XCeed, останатите може само да се восхитуваат на вашиот избор на кросовер и колку тоа зборува за вас. Можеби се работи за култниот заден дизајн со низок агол и со елегантни задни светла што бараат почитување, или можеби се работи за впечатливата форма на задниот браник што остава незаборавен впечаток, па дури и двете издувни цевки и хипер-сребрениот дифузер што го забрзуваат пулсот. Или можеби едноставно поради тоа што погледот на задниот дел го открива тоа што новиот Kia XCeed навистина претставува ... највозбудливо доживување на возењето.




Прифатете ја ... вашата необичност






Модерен ... СТИЛ

Ако се познавате себеси и имате поставено свои стандарди за иновации, веднаш ќе знаете дека стилската внатрешност на новиот Kia XCeed поставува нови стандарди во поглед на квалитетот, удобноста, технологијата и поврзувањето. Од мигот кога ќе седнете внатре, ќе откриете впечатлива комбинација на стил и префинетост, од суптилната контролна табла до удобните седишта, од прегледниот и целосно дигитален екран од 12,3" до системот за навигација од 10,25". А, како дополнување, вграден е UVO Connect, ексклузивниот систем за телематика на Kia, со Kia Live што обезбедува ажурирања за навигацијата во реално време и апликацијата UVO за паметни телефони Android и Apple со многу функции за дијагностика – сето тоа направено за да имате целосна контрола над сите авантури што ви претстојат. За дополнителна забава, на располагање ви стои опцијата за пакет за внатрешност во жолта боја, со жолти елементи на контролната табла, жолто шиеење на панелите на вратата и седишта со жолто шиеење и уникатен дизајн во вид на саќе.





Бидете ... слободни

Отворен за возење во град, отворен за авантура и отворен за бескрајни можности значи дека новиот Kia XSeed е совршениот сопатник за вас. Со динамичната, а просторна каросерија, никогаш нема да имате потреба да го жртвувате стилот и разновидноста. Штом ќе ги видите задните седишта што се преклопуваат во сооднос 40:20:40, просторниот товарен простор од 426 литри, бројните опции за багаж и паметната електрична задна врата, ќе знаете дека ова е кросовер што е дизајниран да одговори на сите ваши потреби, но и да ги воодушеви сите кои се со вас.



Разбудете ја ... вашата фантазија

Ако тоа што е во далечината ве возбудува повеќе од тоа што е веднаш пред вас, тогаш секогаш ќе почувствувате возбуда кога ќе се приближите до Kia XCeed, бидејќи ова е кросовер што комбинира смел дизајн за смели мислителци, просторна внатрешност за бестрашни авантури, исклучителна удобност за оние што го ценат луксузот и ниво на практичност што секогаш ќе ве восхитува. Отворете го со паметниот клуч од Kia, во комбинација со паметната електрична задна врата, стартувајте го со копчето за стартување/исклучување и подгответе се за возбудувањата што ви претстојат.





Греење и проветрување на предните седишта + греење на задните седишта

Без оглед на временските услови, Kia XCeed е секогаш подготвен. Предните и задните седишта можат да се загреат кога времето е ладно. Седиштата имаат три поставувања за греење и брзо се загреваат, па температурата се израмнува кога ќе се постигне саканата температура, а во топлите летни денови, предните седишта можат да се проветруваат за да ви биде свежо и удобно.



40:20:40 седишта со целосно преклопување

Благодарение на седишта што се делат и се преклопуваат, се приспособува на вашите потреби – одлично за превоз на патници и целиот нивен багаж, како и за превоз на габаритни предмети, спортска опрема, скии и друго.



Целосно дигитален екран за групата инструменти од 12,3"

Изборниот целосно дигитален екран со висока дефиниција за групата инструменти има 12,3" и ви обезбедува основни информации и сè што ви е потребно за да имате контрола над возењето.


Поврзете го ... вашиот свет

Ако можностите не знаат за граници, а вие постојано сте во движење, новиот Kia XCeed ви овозможува секогаш да бидете брзо и лесно поврзани со технологијата преку Android Auto и Apple CarPlay. Изберете ја дестинација преку напредниот систем за навигација со брз екран на допир од 10,25" или едноставно испратете ја до автомобилот од мобилната апликација UVO Connect, полнете го телефонот безжично или користете Bluetooth® со препознавање говор за музиката и повиците – на што и да наидете на патот, секогаш ќе бидете поврзани и подготвени за тоа.



Безжичен полнач за телефони

Заборавете ги каблите, само ставете го паметниот телефон со Qi технологија на практичниот безжичен полнач за телефони.



JBL Premium Sound System

За одличен звук, новиот Kia XCeed нуди JBL Premium Sound System. Има осум звучници и напредна технологија Clari-Fi™ за обновување на музиката за да го подобри квалитетот на MP3-номерите и да понуди звук со висока дефиниција.

**5**

5-годишно ажурирање на картите

Како дел од нашето ветување за сеопфатен квалитет, сите нови возила Kia со фабрички поставен уред за навигација од LG имаат годишни ажурирања на картите при сервисирањето во текот на 5 години. Оваа уникатна програма обезбедува дека системот за навигација секогаш ги има најновите карти.

Истражете ја ... вашата стручност

KIA UVO CONNECT

Целосно создадена од Kia, UVO CONNECT го внесува возењето во дигиталната ера на два начина. Прво, нашата нова услуга Kia Live обезбедува голем број информации за вашето патување во реално време на вашиот систем за навигација, и второ, нашата нова апликација UVO нуди голем број податоци и информации за вашето возило преку вашиот паметен телефон Android или Apple smartphone. Исто така, оваа возбудлива нова технологија е развиена во согласност со најновата Директива на ЕУ за заштита на податоците и обезбедува највисоки нивоа на транспарентност, заштита и приватност на податоците.



Информации за сообраќајот во живо



Системот за навигација обезбедува точни информации за сообраќајот во живо од TomTom што се ажурираат на секои две минути, така што вие ќе знаете каде точно сообраќајот се одвива без застои или кои области треба да се избегнуваат. Кога некаде има метеж, системот ќе ве извести и ќе ви предложи алтернативни маршрути.



Камери/опасни зони

Ќе добиете известувања и за многу фиксни и мобилни камери за мерење брзина, како и области со ограничен пристап. Системот ќе ве предупреди и за областите каде што многу често се случуваат незгоди.



Временска прогноза

Достапна е временска прогноза за четири дена. Само внесете ја дестинацијата за да прегледате резиме заедно со минималните и максималните температури, брзината на ветрот и шансите за сонце или дожд.

Kia Live

Откако ќе се активира, Kia Live ја користи SIM-картичката вклучена во системот за инфозабава за да вчитува и ажурира податоци во живо за своите услуги, за да имате пристап до информациите што веднаш се прикажуваат директно на екранот за навигација.

Точки од интерес



Барате место за јадење, локален бизнис или некоја знаменитост за да ја посетите? Сите овие информации се лесно достапни со регистарот на точки од интерес што редовно се ажурира во реално време.



Паркирање

Kia Live ви ги прикажува достапните места за паркирање пред да пристигнете на вашата дестинација. Ќе прикаже потенцијални места за паркирање **покрај улицата** или **надвор од улицата**, вклучувајќи ги локациите, деталните информации, цените и достапноста.



Информации за гориво

Кога горивото во резервоарот ќе биде при крај, системот ќе ви ги прикаже најблиските бензински станици и цените преку интернет-базата на податоци на TomTom за да можете соодветно да планирате каде да застанете за да дополните гориво.



Апликација UVO

Дизајнирана за паметни телефони Android и Apple, апликацијата UVO ви овозможува целосен спокој со целата палета функции што се посветени на обезбедување дијагностички податоци за статусот на вашиот автомобил и вашите патувања. Апликацијата може да активира и бројни функции и карактеристики од далечина кога сте подалеку од автомобилот.

Информации за возилото



Најди го автомобилот

ви ја кажува последната позната локација на возилото – совршено ако сте паркирани на голем паркинг.



Статус на возилото

овозможува преглед на клучните елементи на автомобилот, како што се бравите на вратите, палењето, акумулаторот и нивото на полнење.



Мои патувања

дава преглед на претходните патувања вклучувајќи ја просечната брзина, поминатото растојание и времето поминато во место.

Услуга од далечина



Испрати до автомобилот

ви овозможува да го планирате и да го одредите патувањето преку апликацијата за чесно користење со системот за навигација.

Известувања



Известувањата ќе ве известат секогаш кога ќе се активира алармот на автомобилот, споделуваат **Известувања за дијагностика** со вас за постојниот статус на автомобилот и ви доставуваат **Месечен извештај за возилото** што ви дава преглед на користењето на автомобилот.


Услуга за информации и контрола за вашиот Kia; услугите ќе бидат достапни бесплатно за период од седум години што ќе започне на денот кога возилото било продадено на првиот сопственик на возилото, т.е. точка во времето кога првичниот договор за купување стапил во сила и може да биде предмет на промена во текот на овој период. Деталите за работата и условите за користење може да ги добиете од вашиот партнер за Kia и на kia.com. Потребен е паметен телефон со оперативниот систем iOS или Android и договор за мобилен телефон со опција за податоци што може да предизвикаат дополнителен трошок.

Каде? Кога? Како?

Одговорот е овде.

Нашиот нов систем за навигација со Услуги за поврзување од Kia што се обезбедуваат преку TomTom обезбедува доверливо наведување по маршрута до следното ниво на точност и совршеност. Live Services. Ви овозможува да бидете во допир со надворешниот свет и нуди најпрактични информации. Во срцето се наоѓа уред со Wi-Fi што овозможува системот за навигација на XSeed да се поврзе на интернет преку паметниот телефон.*





Информации за сообраќајот во живо**

Системот за навигација обезбедува точни информации за сообраќајот во живо што се ажурираат на секои две минути, така што вие ќе знаете каде точно сообраќајот се одвива без застои или кои области треба да се избегнуваат. Кога некаде има метеж, системот ќе ве извести и ќе ви предложи алтернативни маршрути.




Временска прогноза

Дали викендот ќе биде сончев или дождлив? Подобро проверете ја временската прогноза. Само внесете ја дестинацијата за да прегледате резиме за следните четири денови, заедно со минималните и максималните температури, брзината на ветрот и шансите за сонце или дожд.



androidauto

Android Auto™ е дизајниран за да ви помогне да бидете совршено поврзани со телефонот, а истовремено да го сведе вознемирувањето на минимум за да бидете безбедни на патот. Едноставниот, интуитивен интерфејс ви овозможува да пристапите до карактеристики како што се Google Maps, апликации, музика и говорна контрола и автоматски ги организира информациите во едноставни картички што се појавуваат токму кога ви се потребни.



Apple CarPlay™ е паметен, безбеден начин да користите iPhone додека возите. Ги собира сите работи што можеби сакате да ги направите и ги става во екранот на XSeed за да може да добивате насоки, да повикувате и да слушате музика, а погледот постојано да ви биде насочен кон патот.



Камери за мерење брзина**

Ќе добиете известувања и за многу камери за мерење брзина, и фиксни и мобилни, како и области со ограничен пристап. Системот може да ги земе предвид дури и областите каде што многу често се случуваат незгоди и да ве предупреди за овие црни точки.



Информации за паркирање


За да ви помогне полесно да се паркирате, системот ќе ги означи местата за паркирање пред да пристигнете на дестинацијата. Ќе прикаже потенцијални места за паркирање на улицата врз основа на историските податоци и места за паркирање надвор од улицата чија достапност е прикажана со бои.



Локално пребарување

Ако барате ресторан, супермаркет или некое конкретно место за средба, едноставно изберете Local Search (Локално пребарување).

Базата на податоци содржи 500 категории за пребарување, 25.000 клучни зборови и 250.000 места за да го најдете тоа што ви треба.



Информации за гориво

Кога горивото во резервоарот ќе биде при крај, системот ќе ви ги прикаже најблиските бензински станици и цените преку интернет-базата на податоци на TomTom за да можете соодветно да планирате каде да застанете за да дополните гориво.

Заштитете ја ...

вашата независност

Додека возбудата од патот што претстои и возбудата од новите искуства ве водат напред, добро е да знаете дека постојано сте заштитени. Затоа новиот Kia XCeed доаѓа со ADAS на Kia (Напредни системи за помош на возачот) – цела палета иновативни карактеристики и напредна технологија за да овозможи што е можно подобра безбедност за вас и за патниците.



Помош за избегнување преден судар (FCA)

Системот стандардно може да открие возила пред вас и пешаци, и, како опција, велосипедисти. Using a camera to Системот користи камера и радарски сензори за да ја набљудува брзината и растојанието меѓу возилата и го предупредува возачот во случај на можен ризик од судар со активирање на визуелно предупредување. In conjunction with the optional radar sensor that Во комбинација со радарскиот сензор што открива велосипедисти што е достапен како опција, управувачот вибрира за да ве предупреди. Ако нема реакција од возачот, автомобилот сопира автоматски за да избегне незгода или да ги намали последиците.

Паметен темпомат (SCC)* со функција Stop and Go

Со користење на камера и радар, паметниот темпомат може да ги регулира брзината и растојанието на XCeed во однос на возилото напред. Системот го одржува растојанието до возилото напред така што автоматски ја приспособува брзината на автомобилот. Ако возилото напред забрза, XCeed забрзува до поставената брзина. Ако возилото напред забави и поставеното безбедно растојание не може да се одржи, системот ќе ја намали брзината, па дури и ќе го сопре автомобилот. Корисна функција, особено во сообраќај со многу застанувања.



Систем за предупредување за судар во мртви агли (BCW)

Системот за предупредување за судар во мртви агли има радарски сензори што ги набљудуваат мртвите агли и ве предупредуваат за автомобили што доаѓаат со симбол во ретровизорот на вратата.



Помош за задржување на сообраќајната лента (LKA)

Нема потреба да се грижите дека ќе излезете од вашата сообраќајна лента. Помошта за задржување на сообраќајната лента користи камера што се наоѓа во горниот дел од ветробранот за да ги набљудува ознаките на сообраќајната лента и ако случајно излезете од сообраќајната лента, системот ќе ве предупреди, па дури и ќе го насочи автомобилот назад во лентата.



Набљудување зад возилото (RVM) со динамично насочување при паркирање

Набљудувањето зад возилото е достапно на мултимедијалните екрани и екраните за навигација од 8" или 10,25" и ви дава целосна слика кога возите наназад во место за паркирање така што прикажува динамични насоки што ви помагаат да се паркирате.



Предупредување за внимание на возачот (DAW)

Системот открива дали концентрацијата ви се намалува така што го следи шаблонот на управувачот, трепкачите, забрзувањето и вкупното траење на патувањето. Ако покажете знаци на поспаност или невнимание, DAW ве предупредува и препорачува да направите пауза.

Ослободете ги ...

вашите опции

Новиот Kia XCeed е посветен да ви ја обезбеди слободата да го доживеете неочекуваното додека значително го олеснува секојдневното возење со иновативните функции што ви овозможуваат да возите побезбедно. Треба да се пробиете низ сообраќаен метеж, потребна ви е помош при паркирање или повеќе светло навечер? XCeed се грижи за тоа за да може да ја избегнете потенцијалната опасност.



Помош за следење на сообраќајната лента (LFA)

Автономниот систем за возење на Kia од второ ниво претставува циновски исчекор кон полуавтоматско возење. LFA ги контролира забрзувањето, сопирањето и управувањето во зависност од возилата напред. Тоа го олеснува возењето во сообраќајни метежи и го прави побезбедно. Системот користи камера и радарски сензори за да одржи безбедно растојание од возилото напред и го набљудува ознаките на патот за да го задржи автомобилот во средината на сообраќајната лента. LFA работи при брзини од 0 до 180 km/h.



Предупредување за судар од заден вкрстен (RCCW)

Кога излегувате во рикверц од место за паркирање или приод, предупредувањето за судар од заден вкрстен сообраќај ве предупредува за потенцијален сообраќај што ви го сече патот.



Помош за долго светло (НВА)

Кога условите го дозволуваат тоа, Xceed автоматски ќе ги вклучи долгите светла. Кога камерата во ветробранот ќе открие светло од предните фарови на возило што доаѓа кон вас навечер, системот за помош за долго светло автоматски се префрла на средно светло за да не ги заслепите другите возачи.



Паметна помош за паркирање (SPA)

Паметната помош за паркирање значително го олеснува паркирањето. Ги користи предните, страничните и задните сензори за да пронајде место за паркирање и ви помага при паралелно и напречно паркирање. Вие треба само да управувате со сопирачката, гаста и степените на пренос, а системот се грижи за управувањето. Може да ви помогне и да излезете од паралелни места за паркирање.



Интелигентно предупредување за ограничување на брзината (ISLW)

Функцијата за информација за ограничување на брзината ви ги дава сите потребни информации за да бидете во рамките на ограничувањето на брзината. Со користење на камерата на ветробранот, системот ги чита ограничувањата на брзината и на претекнувањето, па јасно ги прикажува информациите на екранот за навигација и групата инструменти.

Моќен дизајн на моторот

За динамично возење во град и на отворен пат, новиот Kia XCeed доаѓа до 4 моќни големини на мотори и 5 варијанти на излезна моќност од 120 до 204 коњски сили. Со поддршката на стручното инженерство на секое ниво, сите агрегати ги исполнуваат најновите европски стандарди за издувни гасови.



Исполнете ги ... вашите копнежи

Динамичното возење, агилноста и добиената моќност се во срцето на тоа што го одвојува Kia XCeed од остатокот на кросоверите. Агрегатите на XCeed може да се конфигурираат за да се добијат максимални перформанси со 6-степенит рачен или 7-степенит пренос со двојна спојка што нудат чувство на брза реакција при секое патување. А за безгрижната возбуда, рачките за менување степени на пренос ви овозможуваат лесно и беспрекорно да ги менувате степените на пренос без да ги отстраните рацете од управувачот, а со дополнителните опции за режими на возење секое патување станува незаборавно доживување.



Рачен менувач

Рачниот менувач комбинира брза и глатка промена на степените на пренос и сооднос на степените на пренос што е во согласност со кривите на вртежниот момент на моторот. Резултат? Свршена рамнотежа помеѓу моќноста и ефикасноста.



7-степен пренос со двојна спојка (DCT)

7-степенниот пренос со двојна спојка од најновата генерација овозможува спортско возење и одлична економичност на потрошувачката на гориво.



Рачки за менување степени на пренос*

Рачките за менување степени на пренос ви овозможуваат да ги менувате степените на пренос без да ги отстраните рацете од управувачот. Го прават возењето подинамично и поинтуитивно, но контролата е во вашите раце.

* DMS и рачките за менување степени на пренос се достапни само за модели со менувач DCT.



Избор на стилот на возење (DMS)*

Направен да го одведе задоволството од возењето на следното ниво, изборот на стилот на возење може да го направите преку копчето за спортски режим што се наоѓа до рачката на менувачот. Заедно со DCT, ја зголемува динамичноста на возењето преку подобар одговор на гаста и забрзувањето од мирување, како и оптимизирани перформанси при претекнување. DMS овозможува подобра реакција при управување и совршено ги дополнува тркала од лесна легура од 18" за потполно динамично возење.

Исполнете ја ... својата страст

Ако другите одат во таа насока, а вие инстинктивно скршнувате во спротивната, ако вашите одлуки ги носите со главата, но и со срцето, тогаш добре дојдовте во новиот Kia XCeed LX или XCeed EX.



Новиот Kia XCeed LX

Уживајте во различен ритам со новиот LX, со црна предна решетка, 160 LED светла за дневно возење во вид на коцка мраз со практична помош за долго светло за безбедно возење навечер, 16" тркала од лесна легура, LED задни светла, темпомат, помош за задржување на сообраќајната лента и предупредување за преден судар. Стандардна опрема во внатрешноста се радиото од 5", Bluetooth и екран од 3,5" за групата инструменти, а може да ја додадете опцијата за група за набљудување со екран од 4,2". За уште поголема удобност, автоматската контрола на светлата, предупредување за внимание на возачот и предните електрични прозорци доаѓаат како стандардна опрема на LX. Исто така, меѓу другата дополнителна опрема спаѓа мрежеста црна хромирана решетка, задни електрични прозорци и 18" тркала од лесна легура за подобар стил.





Новиот Kia XCeed EX

Ако екстра стил и удобност ви се на врвот од списокот на желби, тогаш новиот EX е совршен за вас, со цел спектар дополнителни спецификации, како што се црна хромирана решетка во вид на двојно сечило, предни и задни LED светла со предни и задни светла за магла, плус привлечни 18" тркала од лесна легура со завршица diamond-cut и предни и задни електрични прозорци со функција за автоматско спуштање. Во внатрешноста, ќе најдете цела палета возбудливи дополнителни карактеристики, како што е кожен управувач и кожена рачка на менувачот, аудиоекран од 8" што може да се надгради на екран за навигација од 10,25", Bluetooth со препознавање глас, набљудување зад возилото за динамично паркирање и екран од 4,2" за групата инструменти што може да го надградите на изборниот целосно дигитален екран од 12,3". За уште полесно користење, тука е и изборната технологија на паметен клуч, како и притисното копче за стартување, а за надворешноста може да изберете црна хромирана предна решетка за дополнителен впечаток.



Надградете ја ...

вашата оригиналност

Кога секоја можност претставува авантура што треба да се случи, новиот Kia XCeed има цела палета додатоци за да одговори на вашата жед за авантура. Од брз викенд, до спортски авантури или големи шопинг-екскурзии, нашата гама има практични искуство за сите ваши потреби за да оставите свој личен печат. Вклучени се и многу стилски решенија за да се нагласи динамичниот изглед на новиот XCeed. Што и да ви е потребно, ние го имаме.



Носачи за на покрив, алуминиум

Овие цврсти алуминиумски носачи за на покрив се лесни, брзо се монтираат и ви помагаат да пренесете сè што ќе ви затреба на следната авантура.



Носач за велосипеди за сите куки за влечење и кутија за на покрив

Носачот за велосипеди за сите куки за влечење е совршен придружник за излетите со велосипед. Дизајниран е за максимално уживање и минимални грижи. Може да носи два велосипеди. Исто така, најверојатно ќе ви треба повеќе простор за багаж од обично. Пред да почнете со стискање на работите во кабината, уживајте во удобноста што ви ја нуди оваа глатка и издржлива кутија за на покрив. Лесно се монтира, а отворањето од двете страни овозможува брз пристап.



Украсна лента на задниот браник со оптичко хромирање

Мал детаљ со префинет изглед. Ставете ја оваа префинета површина од темен не'рѓосувачки челик на задниот браник за суптилно нагласување на задниот браник. Достапна е и во завршница од полиран алуминиум.



Прагови на багажниот простор со оптичко хромирање

Овие заштитници од сјаен не'рѓосувачки челик се совршени за додавање префинет хоризонтален детаљ на внатрешниот праг и на задниот браник од багажниот простор на XSeed. Достапна е и во завршница од полиран не'рѓосувачки челик.



Капаци за ретровизорите на вратите со оптичко хромирање

Вниманието посветено на деталите некогаш е многу важно. Подобрете го вкупниот визуелен впечаток на вашиот XSeed така што ќе ги додадете овие капаци од не'рѓосувачки челик со висок сјај. Достапна е и во завршница од полиран не'рѓосувачки челик.



LED-светла за багажниот простор и задната врата

Никогаш повторно нема да се почуватувате беспомошни кога се обидувате да најдете нешто во темнина, ниту да згазнете во нешто кога го правите тоа. LED-светлата за багажниот простор и задната врата се вклучуваат веднаш штом ќе ја отворите задната врата. Уживајте во совршената видливост внатре и надвор од багажниот простор.

Разгалете ги ...

вашите сетила

Опции за внатрешноста, внимателно избраните материјали и храбрите тапацири,, веднаш ќе сакате да седнете зад управувачот. Изберете од стандардниот црн текстилен тапацир, со сатенска хромирана контролна табла и отвори за воздух; или, како алтернатива, изберете ја опцијата тапацир од вештачка кожа и ткаенина во сива или црна боја за тој специјален допир. За најдобриот стилски впечаток, достапна ви е опција за пакет во жолта боја со жолто шиене, дизајн на седиштата во вид на саќе, впечатливи жолти додатоци на контролната табла и црни линии на покривот, или, за најпрефинетиот Kia XCeed, во внатрешноста може да се користи тапацир од природна црна кожа.



EX опција за пакет во жолта боја

Овој пакет во жолта боја доаѓа со седишта од црна вештачка кожа и ткаенина со жолто шиене и дизајн во вид на саќе, заедно со централна инструмент-табла со висок сјај и впечатливи жолти метални елементи на контролната табла.



Стандардно ниво LX

Во стандардниот пакет LX се вклучени црн текстилен тапаџир на седиштата и впечатливи сатенски хромирани завршници.



Стандардно ниво EX

Стандардното ниво EX има седишта од сива вештачка кожа и ткаенина и впечатлива централна инструмент-табла со висок сјај со сатенски хромирани завршници.



Опција за црн пакет EX

Изберете црни седишта со тапаџир од сив текстил и вештачка кожа, со централна инструмент-табла со висок сјај и впечатливи сатенски хромирани завршници.



EX опција за квалитетна црна кожа

Седиштата со меки перничуња со црна природна кожа нудат удобност при долго седење. Совршен спој за украсите со висок сјај и сатенски хромирани додатоци на контролната табла.

Оставете ... впечаток

Со избор од 12 впечатливи бои на каросеријата и избор на 16" или 18" тркала од лесна легура, постои Kia XCeed направен за да ви биде миленик.

Бои за каросерија



Cassa White (WD)



Deluxe White Pearl (HW2)



Sparkling Silver (KCS)



Black Pearl (1K)



Infra Red (AA9)



Penta Metal (H8G)



Copper Stone (L2B)



Lunar Silver (CCS)



Blue Flame (B3L)



Cosmos Blue (CB7)



Orange Fusion (RNG)



Quantum Yellow (YQM)

Тркала




16" тркало од лесна
легура



18" тркало од лесна
легура

Димензии (mm)



Спецификации

| Мотор | 1.0 T-GDI – GPF | | 1.4 T-GDI – GPF | | 1.6 T-GDI – GPF | | 1.6 CRDi (low) – SCR | |
|--|--|--|-------------------------|--------------|--|--------------|---|--|
| Пренос | 6-степен MT | | 6-степен MT | 7-степен DCT | 6-степен MT | 7-степен DCT | 6-степен MT 7-степен DCT | |
| Погон | FWD | | FWD | | FWD | | FWD | |
| Тип гориво | Бензин со филтер за бензински честички (GPF) | | | | Бензин со филтер за бензински честички (GPF) | | Дизел со филтер за бензински честички (SCR) | |
| Тип мотор | 12 (четири по цилиндар) | | 16 (четири по цилиндар) | | 16 (четири по цилиндар) | | 16 (четири по цилиндар) | |
| Зафатнина на моторот (cc) | 998 | | 1.353 | | 1.591 | | 1.598 | |
| Максимална моќност KW (КС)/вртежи во мин. | 88,3 (120) / 6000 | | 103 (140) / 6000 | | 150(204) / 6000 | | 85(115) / 4000 | |
| Максимален вртежен момент (Nm/rpm) | 172 / 1500-4000 | | 242 / 1500-3200 | | 265 / 1500-4500 | | 280 / 1500 -2750 300 / 1500 -2500 | |
| Максимална брзина (kph) | 186 | | 200 | | 220 | | 200 200 | |
| CO ₂ комбинирано (во град) (g/km) | 156 | | 175 | | 197 | | 173 122 124 | |
| CO ₂ комбинирано (отворено) (g/km) | 115 | | 123 | | 135 | | 133 110 119 | |
| CO ₂ комбинирано (комбинирано) (g/km) | 130 | | 142 | | 158 | | 148 114 120 | |
| Потрошувачка на гориво (во град) | 6.8 | | 7.6 | | 8.6 | | 7.6 4.6 5.2 | |
| Потрошувачка на гориво (отворено) | 5 | | 5.4 | | 5.9 | | 5.8 4.2 5 | |
| Потрошувачка на гориво (комбинирано) | 5.7 | | 6.2 | | 6.9 | | 6.5 4.3 4.6 | |
| Тежина на возилото (kg) (max.) | 1.383 | | 1.840 | | 1.424 | | 1.452 1.472 1.496 | |
| Бруто тежина на возилото (kg) | 1.820 | | 1.000 (1.410) | | 1.860 | | 1.880 1.900 1.920 | |
| Максимална тежина за влечење (kg) со солирачки | 1.200 | | 450 (600) | | 1.410 | | 1.200 (1.500) | |
| Максимална тежина за влечење (kg) без солирачки | 600 | | 450 (600) | | 600 | | 600 (650) | |

| Мотор | 1.6 CRDi (high) – SCR | |
|--|---|------------------|
| Пренос | 6-степен MT | 7-степен DCT |
| Погон | FWD | |
| Тип гориво | Дизел со селективна каталитичка редукција (SCR) | |
| Тип мотор | 16 (четири по цилиндар) | |
| Зафатнина на моторот (cc) | 1.598 | |
| Максимална моќност KW (КС)/вртежи во мин.) | 100(136) / 4000 | |
| Максимален вртежен момент (Nm/rpm) | 280 / 1500 -2750 | 320 / 2000 -2250 |
| Максимална брзина (kph) | 196 | 198 |
| CO ₂ комбинирано (во град) (g/km) | 132 | 131 |
| CO ₂ комбинирано (отворено) (g/km) | 109 | 118 |
| CO ₂ комбинирано (комбинирано) (g/km) | 117 | 122 |
| Потрошувачка на гориво (во град) | 4.9 | 5.8 |
| Потрошувачка на гориво (отворено) | 4.1 | 5.2 |
| Потрошувачка на гориво (комбинирано) | 4.4 | 4.6 |
| Тежина на возилото (kg) (max.) | 1.472 | 1.496 |
| Бруто тежина на возилото (kg) | 1.900 | 1.920 |
| Максимална тежина за влечење (kg) со солирачки | 1.200 (1.500) | |
| Максимална тежина за влечење (kg) без солирачки | 600 (650) | |

Димензии и капацитети

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| Вкупна должина (mm) | 4.395 | Вкупна ширина (mm) | 1.826 |
| Вкупна висина (mm) | 16"/1.483 18"/1.495 | Меѓусокино растојание (mm) | 2.650 |
| Преден препуст (mm) | 905 | Заден препуст (mm) | 840 |
| Резервоар за гориво (литри) | 50 | | |
| Багаж (VDA) | 426/1.378 | | |

Внатрешност

| | Прв ред | Втор ред |
|-----------------------------|---------|----------|
| Растојание до покривот (mm) | 987 | 953 |
| Простор за нозете (mm) | 1.073 | 883 |
| Простор за рамена (mm) | 1.428 | 1.406 |

Конкретната потрошувачка на гориво и вредностите за издувни гасови се определени според законски пропишаните процедури за мерење предвидени во (ЕУ) 2017/1153. Горенаведените вредности се тестирани според новата WLTP, Светски усогласена постапка за тестирање на лесни возила, циклус на тестирање и претворање во NEDC, Нов европски циклус на возење, и дополнително измерени според начинот RDE, Реални издувни гасови при возење.

Безгрижноста што ви е потребна

7-годишна гаранција

Секој нов автомобил Kia има гаранција од 7 години/150.000 km .Првите 5 години од гаранцијата се фабрички и се однесуваат од браник до браник е бесплатна и пренослива на идните сопственици, под услов автомобилот редовно да се одржува според распоредот за сервисирање. Дополнителните 2 години ги дава Kia Моторс Македонија се однесуваат само на погонската група (мотор и менувач)

5-годишна гаранција на бојата и 10-годишна гаранција против корозија

Квалитетната боја на каросеријата обезбедува долготрајна заштита и сјај на новиот автомобил Kia. Доаѓа и со супериорна заштита од корозија и 10-годишна целосна гаранција од корозија.

Бидете во контакт со Kia

Посетете ја веб-локацијата www.kia.com за најновите вести. Дознајте повеќе за Kia и нашата палета на возбудливи нови автомобили. Добивајте ги најновите вести за достигнувањата во развојот на алтернативни горива, како што се течен гас, хибридна технологија и технологија на горивни ќелии.


Финансирање

Локалниот претставник на Kia може да ви помогне со финансиски план што најдобро ќе одговара на вашите потреби. Побарајте го за да добиете понуда.



7-годишна гаранција од Kia Motors Macedonia



Првите 5 години вашето возило се покриени со фабричка гаранција од браник до браник каде што овој гарантен пакет е опишан во главната гаранциска книшка и важноста е секаде во европа, додека давател на гаранцијата од дополнителни 2 години е Kia Motors Macedonia.







Kia Motors Macedonia
ул.Перо Наков 25
1000 Скопје
Северна Македонија
тел.: 02 2580 300

 [kia.mkd](https://www.facebook.com/kia.mkd)
 [kiamotorsmacedonia](https://www.instagram.com/kiamotorsmacedonia)

Сите информации, илустрации и спецификации се точни во времето на печатењето и се предмет на промена без известување. Моделите и спецификациите што се прикажани во оваа брошура може да се разликуваат во зависност од моделите што се достапни на вашиот пазар. Поради ограничувањата на процесот на печатење, прикажаните бои на каросеријата може незначително да се разликуваат од конкретните бои. За најновите информации, контактирајте со локалниот продавач на Kia.



The Power to Surprise